

За потребите на проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2019-414-059, Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис Скопје објавува

БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

за набавка на услуги за истражување, анализа на податоци и креирање на Извештај и Патоказ во рамки на Опсерваторија на Дигиталната агенда

1. Договорен орган

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје, проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2019-414-059.

2. Позадина на проектот

Фондацијата Метаморфозис од Скопје (Северна Македонија) во партнерство со Академија за е-владеење (Естонија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора), Отворени податоци Косово (Косово) и Levizja Mjaft! (Албанија), го реализираат проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА финансиран од Европската унија. Проектот има за **цел** да го зголеми учеството на граѓанските организации (ГО) во обликувањето и имплементацијата на Дигиталната агенда на Западен Балкан.

Дигиталната агенда е иницијатива развиена од Европската Унија, која исто така е проширена и усвоена за 6 држави од Западен Балкан. Таа има за цел да обезбеди граѓаните во регионот целосно да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација. Посветеноста кон Дигиталната агенда ќе обезбеди граѓаните да имаат вештини за да одговараат на барањата на новата економија и ќе помогне да се модернизираат јавните администрации, да се зајакне компјутерската безбедност, да се зголеми поврзаноста, како и да се подобри деловната клима.

Вкупното **времтраење** на проектот е 3 години, од февруари 2020 до јануари 2023 година.

Специфични цели на проектот:

- Да се зголемат капацитетите на ГО и медиумите за справување со предизвици поврзани со дигиталната агенда, овозможувајќи им да станат активни учесници во процесот.
- Да се зајакне улогата на ГО во помагањето на државните институции за подобро искористување на потенцијалот на информатичко-комуникациските технологии (ИКТ) со цел да се подобри квалитетот на нивните е-услуги за граѓаните, како и да се зголеми нивната отвореност.
- Да се зајакне довербата и безбедноста на интернет со одржување обуки за подигнување на свеста преку мрежа на ГО кои промовираат дигитална писменост, вештини и вклученост на регионално, национално и локално ниво.



Проектот е ко-финансиран од Европската Унија



Проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда - ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), ODK – Отворени податоци Косово (Косово), Академија за е-владеење (Естонија), ЦРТА – Центар за истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и Levizja Mjaft! (Албанија).

- Да се зголеми видливоста на прашања поврзани со Дигиталната агенда во рамки на граѓанското општество и медиумите.
- Да се зголеми побарувачката на граѓаните за квалитетни е-услуги преку обуки и подигање на свеста од страна на ГО.

Очекувани резултати од проектот:

- Напредна Дигитална агенда преку мрежа од 30 ГО од Западен Балкан поддржана од мала гранотва шема за спроведување конкретни иницијативи.
- Објавено истражување за состојбата на е-владеење во пет земји.
- Формирани 15 локални центри за поддршка за е-владеење, управувани од членови на мрежата на ГО.
- Подобрени вештини на ГО и медиумските професионалци на локално ниво за препознавање и справување со предизвиците поврзани со дигиталната агенда.
- Зголемена употреба на услуги за е-владеење од страна на граѓаните во одредени области.
- Зајакнат дијалог помеѓу ГО и владините институции за инклузивна дигитална агенда во која граѓаните се во центарот на вниманието, преку давање препораки за подобрување на е-услугите преку развиено и раширено истражување базирано на докази.

3. Предмет на договорот за набавка на услуга

Предмет на договорот за набавка на услуга е истражување, анализа на податоци и креирање на Извештај и Патоказ во рамки на Опсерваторија на Дигиталната агенда.

Задачи и резултати со временска рамка

Активности и задачи кои треба да бидат покриени се прикажани во табелата во продолжение.

Сите доставени продукти треба да бидат на македонски јазик.

Активности и задачи	Рок за достава
A1. Истражување според методологијата на Опсерваторија на Дигиталната агенда (прибирање и анализа на податоци)	1-ви март – 30-ти април, 2022
A2. Подготовка и испорачување на Предлог-Извештај и Патоказ	7-ми мај, 2022
A2. Подготовка и испорачување на финална верзија на Извештај и Патоказ	14-ти мај, 2022
A4. Презентација на резултатите од истражувањето на јавен настан	јуни 2022

Напомена: Временската рамка е подложна на промени согласно со потребите на проектот.

Секоја можна промена иницирана од страна на избраниот понудувач треба да биде претходно одобрена од страна на Метаморфозис.

Ангажманот вклучува следствено состаноци со тимот на Фондацијата Метаморфозис. Состаноците можат да се водат преку интернет или во живо.

Методологија и пристап

Истражувањето преку Опсерваторија на Дигиталната агенда треба да се одвива во период март-април 2022, додека подготовката на Извештајот и Патоказот е предвидена за првата половина од мај, 2022. Извештајот има претходно одредена структура во која како клучен дел е и патоказот кој претставува збир на препораки кон одредени чинители за подобро спроведување на Дигиталната агенда во Северна Македонија.

Методологијата се темели на методите на десктоп истражување, анализа на претходното основно истражување од ИЦЕДА проектот и државни политики/стратегии поврзана со темата и постоечки истражувања, интервјуа / фокус група со засегнати страни, анализа и тестирање на одредени на е-услуги, итн.

Целосната методологија ќе биде искомуницирана со избраниот понудувач по потпишување на договорот.

4. Услови и критериуми за учество на повикот

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следните критериуми за утврдување на нивната способност.

4.1. Физичко лице/а:

- Претходно искуство со истражување во Северна Македонија (најмалку 2 (две) истражувања во последните 5 (пет) години);
- Високо ниво на познавање и примена на македонскиот и англискиот јазик (усно и пишано);
- Познавањето на областа ќе се смета како предност;
- Позитивен однос и способност за работење со почитување строги рокови;
- Спремност за учество на состаноци и настани поврзани со проектот, онлајн, во земјата и во странство (доколку условите го дозволуваат тоа).

Понудувачот го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на :

- CV/ резиме за кое задолжително ќе содржи детално и јасно објаснување на бараните квалификации наведени во барањето за понуди. Метаморфозис има право да побара докази за секоја квалификација наведена во CV-то.

4.2. Правно лице/а:

Лична состојба на понудувачот

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа документација - Прилог 2).

Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за докажување на личната состојба. Заради проверка, Комисијата може да побара од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба за проверка на овие критериуми.

Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно прописите на земјата каде што е регистриран (ДРД образец).

Техничка или професионална способност

Критериум за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот е:

- понудувачот да има успешно реализирани најмалку 2 (два) договора поврзани со предметот на набавка во последните 5 (пет) години
- понудувачот да обезбеди истражувач/и со високо ниво на познавање и примена на македонскиот и англискиот јазик (усно и пишано);
- познавањето на областа од страна на истражувачот/ите обезбедени од понудувачот ќе се смета како предност;
- позитивен однос и способност за работење со почитување строги рокови;
- спремност за учество на истражувачот/ите обезбедени од понудувачот на состаноци и настани поврзани со проектот, онлајн, во земјата и во странство (доколку условите го дозволуваат тоа).

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на :

- листа на референци за успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните пет години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи)
- CV/ резиме за секој експерт кое задолжително ќе содржи детално и јасно објаснување на бараните квалификации наведени во барањето за понуди. Метаморфозис има право да

побара докази за секоја квалификација наведена во CV-то на предложените експерти.

5. Понудата треба да содржи следните елементи:

5.1. За физички лица

- Финансиската понуда треба да се изготви според образецот даден како [Прилог 1](#)
- CV/ резиме за кое задолжително ќе содржи детално и јасно објаснување на бараните квалификации наведени во барањето за понуди. Метаморфозис има право да побара докази за секоја квалификација наведена во CV-то.

5.2. За правни лица

- а. Финансиската понуда треба да се изготви според образецот даден како [Прилог 1](#)
- б. Документи за докажување на техничка и професионална способност:
 - i. Изјава за прифаќање на условите од тендерската документација според образецот даден како [Прилог 2](#).
 - ii. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба според образецот даден како [Прилог 3](#).
 - iii. листа на референци за успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните пет години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи)
 - iv. CV/ резиме за секој експерт кое задолжително ќе содржи детално и јасно објаснување на бараните квалификации наведени во барањето за понуди. Метаморфозис има право да побара докази за секоја квалификација наведена во CV-то на предложените експерти.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски или англиски јазик пополнети рачно или на компјутер.

Оние понуди што нема да ги содржат потребните елементи или не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид за понатамошна евалуација.

6. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата треба да изнесува најмалку 30 дена од денот на крајниот рок на доставување на понудите за кое времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

7. Појаснување на тендерската документација

Сите барања за појаснувања на тендерската документација може да се испратат на е-пошта: mila@metamorphosis.org.mk, најдоцна до 14.01.2022 година.

Побараните појаснувања по тендерската документација ќе се објават најдоцна 3 дена пред рокот за доставување на понудите на истиот начин како што е објавен овој повик.

8. Измена и дополнување на тендерската документација

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 5 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување.

Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа, и за тоа ќе направи соодветна објава.

9. Начин на доставување на понудите

- Понудите се доставуваат на македонски јазик.
- Понудите треба да се достават електронски по е-мејл адреса mila@metamorphosis.org.mk или по курирска служба или лично во запечатен плик со назнака „НЕ ОТВАРАЈ“ за Проект „ИЦЕДА“ - Конкурс за истражување.
- Понудите треба да бидат оригинални и потпишани, а доколку се доставуваат по електронски пат, потпишаните оригинали треба да бидат скенирани.

10. Краен рок за поднесување на понудите е 21.01.2022 година до 16:00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок нема да бидат земени предвид за понатамошна евалуација.

11. Начин и услови за плаќање

Плаќањето ќе се изврши целосно по реализација на услугата, односно по доставување на извештај за сработеното и негово одобрување од страна на проектот.

12. Критериуми за доделување на договор

Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда (80 бода за квалитативна понуда и 20 бода за финансиска понуда).

Елемент	Максимум бодови
1. Квалитет - Претходно искуство за спроведување на истражувања прикажано преку доставените CV-а	80
2. Цена	20
Вкупно (1+2)	100

За критериумиот квалитет, ќе се оценуваат следните аспекти:

- Претходно искуство за спроведување на истражувања прикажано преку доставените CV-а

Ќе се избере понудувачот кој ќе добие вкупно најмногу бодови (квалитет + цена).

Фондацијата Метаморфозис го задржува правото да не избере понудувач доколку Комисијата одлучи дека ниедна од понудите не ги исполнува критериумите наведени во Описот на задачи погоре (2).

13. Известување на понудувачите

До избраниот најповолен понудувач ќе се достави известување на адресата на е-пошта наведена во понудата.



Проектот е ко-финансиран од
Европската Унија



Проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), ODK – Отворени податоци Косово (Косово), Академија за е-владеење (Естонија), ЦРТА – Центар за истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и Levizja Mjaft! (Албанија).